



ВРЊАЧКА БАЊА

ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****



ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	WELLNESS SPA ПАКЕТ			
	01.01-20.06.2020 01.09-28.12.2020		21.06-31.08.2020	
	Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи	Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи
Апартман luks	229	294	259	320
Во цената е вклучено:				
<ul style="list-style-type: none"> • ноќевање со појадок • користење на спа центар (базен со солена вода, солена соба, сауна, парна бања, џакузи) • пилинг во парна бања • антистрес масажа – 20 минути • пилинг и масажа на стапала – 20 минути • интернет • паркинг 				
Во цената не е вклучено:				
<ul style="list-style-type: none"> • туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден 				

ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ 2 ДЕЦА БЕСПЛАТНО					
	01.01-20.06.2020 01.09-28.12.2020			21.06-31.08.2020		
	Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи	Пакет 4 ноќи	Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи	Пакет 4 ноќи
Апартман / фамилијарна соба	227	329	413	255	369	463
Во цената е вклучено:						
<ul style="list-style-type: none"> • ноќевање на база полупансион • користење на спа центар (базен со солена вода, солена соба, сауна, парна бања, џакузи) - еден влез дневно / деца до 11.99 год користе базен и солена соба со присуство на возрасен • секојдневна тричасовна бесплатна анимација за деца • интернет • паркинг 						
Во цената не е вклучено:						
<ul style="list-style-type: none"> • туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден , деца од 7-14.99 год плаќаат 1 евро 						
Напомени:						
Деца до 11.99 год се сместуваат бесплатно на база полупансион						
Трето возрасно лице плаќа 41 евро од ден						

Цените се изразени во евра по соба за дадениот пакет

Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ



ВРЊАЧКА БАЊА

ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****



ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	ЛЕТО ЗА ДВЕ ОСОБИ		
	21.06-31.08.2020		
	Минимум 4 ноќи		
Апартман / фамилијарна соба	51		
Во цената е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база полупансион• поклон за добредојде: A la carte ручек за двајца и вино по избор• користење на спа центар – еден влез дневно• неограничено користење на два отворени базени• интернет• паркинг			
Во цената не е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден			

ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	ЛЕТЕН ФАМИЛИЈАРЕН ПАКЕТ 2 ДЕЦА ДО 12 ГОД БЕСПЛАТНО		
	21.06-31.08.2020		
	Минимум 2 ноќи		
	1 возрасен	2 возрасни	3 возрасни
Апартман / фамилијарна соба	82	54	45
Во цената е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база полупансион• поклон за добредојде: Coffe sake за возрасни и слатко изненадување за деца• користење на спа центар - еден влез дневно / деца до 11.99 год користе базен и солена соба со присуство на возрасен• неограничено користење на два отворени базени• секојдневна тричасовна бесплатна користење на детско игротека• интернет• паркинг			
Во цената не е вклучено:			
<ul style="list-style-type: none">• туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден , деца од 7-14.99 год плаќаат 1 евро, деца до 7 год не плаќаат туристичка такса			
Напомени:			
Деца до 11.99 год се сместуваат бесплатно на база полупанисон			
Трето возрасно лице плаќа 41 евро од ден			

Цените се изразени во евра по соба за дадениот пакет

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и СКТМ